

БАРАЊЕ ЗА БРИШЕЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ**1. Барател:**

Име и презиме		Телефон	
Адреса на живеење		Е-маил	

2. Причина поради која барате да се избришат Вашите лични податоци:

Согласно членот 21 од ЗЗЛП барам од Сава Осигурување а.д. Скопје да ги избрише личните податоци што ги чува за мене.

Поради сензитивната природа на бришењето на личните податоци согласно член 21 од ЗЗЛП, потребно е да бидат исполнети неколку услови пред да го разгледаме барањето. Ве молиме да ја наведете причината поради која сакате да се избришат Вашите лични податоци и да приложите соодветни документи за да се оправда барањето.

(Ве молиме, означете го соодветното поле ☒)

- ☐ Сметам дека моите лични податоци повеќе не се потребни за целите за кои првично се собрани и обработувани
- ☐ Не се согласувам повеќе со обработката на моите лични податоци
- ☐ Приговарам на Вашата обработка на моите лични податоци, согласно моето право од член 25 став (1) од ЗЗЛП
- ☐ Сметам дека моите лични податоци незаконито се обработуваат
- ☐ Сметам дека имате законска обврска да ги избришете моите лични податоци

3. Кои податоци и информации барате да ги избришеме?

Опишете ги податоците и информациите што сакате да се избришат:

4. Документи доставени во прилог на ова барање:

Документи кои го оправдуваат бришењето на податоците

☐ _____

Образец на Барање за бришење на личните податоци

☐ _____

Одговорот на ова Барање, доставете го:

- ☐ на мојата адреса на живеење ☐
☐ на мојата е-маил адреса ☐

Јас _____ потврдувам дека сите информации и податоци во ова барање се точни. Разбирам дека е неопходно Сава Осигурување а.д. Скопје да го утврди мојот идентитет, а доколку е потребно, за целите на оваа постапка, ќе доставам и дополнителни информации.

Предупредување - Лице кое ќе се претстави како друго лице или ќе се обиде да се претстави како друго лице, може да сноси кривична одговорност.

Потпис: _____

Датум: _____

*Пополнетото барање доставете го на следната адреса:
Сава Осигурување а.д. Скопје
- за офицерот за заштита на личните податоци
ул. Железничка бр.41, п.ф. 133, 1000 Скопје или на е-маил:
ozlp@sava.mk*

Овој дел го пополнува Офицерот за заштита на личните податоци:

Преземени дејствија:	Да	Не
Да се наведе што е преземено:		
Да се наведе зошто се одбива барањето:		
Офицер за заштита на лични податоци Име и презиме: _____ Контакт: _____	Датум Click or tap to enter a date.	
Потпис: _____		